

Në bazë të nenit 18 paragrafi 1 alineja 8 dhe neni 20 paragrafi 1 alineja 11, në lidhje me nenin 141 paragrafi 3 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 dhe 132/14), dhe neni 15 paragrafi 1 alineja 7 nga Rregullorja e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale nr. 01-4351/1 nga data 29.08.2014, e në pajtim me Konkluzionin e Këshillit të Agjencisë nr. 02-5747/3 nga data 21.11.2014, Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale në mbledhjen e saj të 19-të të mbajtur më 21.11.2014 miratoi:

**REGULLORE**  
**PËR PËRMBAJTJEN DHE FORMËN E FLETËPARAQITJES PËR EVIDENTIMIN NË REGJISTRIN E**  
**OPERATORËVE QË RITRANSMETOJNË PAKO PROGRAMORE DHE TË VËRTETIMIT PËR REGJISTRIMIN**  
**E PAKOVE/SHËRBIMEVE PROGRAMORE**

**1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME**

**Neni 1**

Me këtë Rregullore përcaktohen kushtet dhe procedura për evidentimin e operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik (në tekstin e mëtejme: operatorë) të cilët ritransmetojnë pako programore, në regjistrin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale (në tekstin e mëtejme: Agjencia), përmbajtja dhe forma e fletëparaqitja për evidentimin e operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik, si dhe përmbajtja dhe forma e vërtetimit për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci, që operatorët i ritransmetojnë si një tërësi në formë të pakos programore.

**Neni 2**

Operatorët janë të obliguar që të ritransmetojnë shërbime programore të radiodifuzerëve vendas dhe të huaj, në bazë të të drejtave të rregulluara autoriale dhe të drejtave të përfaqësuara.

**Neni 3**

Shërbimet programore që ritransmetohen, duhet patjetër të regjistrohen në Agjenci si tërësi në formë të pakos.

**Neni 4**

Agjencia është e obliguar që në ueb faqen e saj t'i publikojë:

1. Formularin e fletëparaqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore dhe regjistrimi i shërbimeve programore që do t'i ritransmetojë si tërësi në formë të pakos programore.
2. Të dhënat nga regjistri i operatorëve që ritransmetojnë shërbime programore;
3. Vërtetimin për regjistrim të pakos së shërbimeve programore;
4. Aktvendimi për paralajmërim dhe për ç'kycje të ritransmetimit të shërbimeve programore, në afat prej 3 (tre) ditëve nga dita e miratimit të tij.

## **2. EVIDENTIMI I OPERATORËVE NË REGJISTRIN E OPERATORËVE QË RITRANSMETOJNË PAKO PROGRAMORE**

### **Neni 5**

Para se të fillojë me ritransmetim të shërbimeve programore, operatori në Agjenci dorëzon fletëparaqitje (Shtesa nr. 1 në këtë Rregullore) për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore dhe regjistrimi i shërbimeve programore që do t'i ritransmetojë si tërësi në formë të pakos programore.

Ndaj fletëparaqitjes të theksuar në paragrafin 1 të këtij neni, operatori është i obliguar që të dorëzojë edhe deklaratë (Shtesa nr. 2 e kësaj Rregullore), me të cilën me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale, konfirmon se të dhënat dhe informatat e tjera të shënuara në fletëparaqitje dhe të gjitha të dhënat tjera në të janë të vërteta, të sakta dhe të plota.

### **Neni 6**

Për çdo ndryshim të të dhënave nga fletëparaqitja për evidentimin e tij në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore, operatori është i obliguar që ta njoftojë Agjencinë në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve pas ndryshimit të bërë.

Agjencia është e obliguar që në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e pranimit të njoftimit për ndryshimin e të dhënave për operatorin dhe për pakon e tij programore, ta evidentojë ndryshimin në regjistrin e saj të operatorëve që ritransmetojnë pako programore.

### **Neni 7**

Agjencia do ta fshij operatorin i cili ritransmeton shërbim programor nga regjistri i operatorëve që ritransmetojnë pako programore, nëse:

- në formë të shkruar nuk e njofton Agjencinë se ka pushuar me kryerjen e veprimtarisë,
- pushon ta realizojë veprimtarinë në periudhë më të gjatë se një vit.
- nuk fillon që ta kryej veprimtarinë nga data e theksuar në fletëparaqitje dhe nuk e njofton Agjencinë për ndryshimet e bëra.
- me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor i ndalohet kryerja e veprimtarisë dhe
- ka pushuar së ekzistuari.

## **3. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR EVIDENTIM NË REGJISTËR DHE DHËNIA E VËRTETIMIT PËR REGJISTRIMIN E KRYER TË SHËRBIMEVE/PAKOVE PROGRAMORE**

### **Neni 8**

Operatori është i obliguar që në procedurën e evidentimit në regjistër dhe regjistrimin e pakos së shërbimeve programore, të dorëzojë deri te Agjencia këto dokumente:

1. Fletëparaqitje (shtesa nr. 1 në këtë Rregullore) për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore dhe regjistrimi i shërbimeve programore;
2. Gjendja vijuese në Regjistrin qendror në emër të operatorit (jo më e vjetër se gjashtë muaj, nëse në ndërkohë nuk vjen deri te ndryshimi i të dhënave që operatori është i obliguar që ti paraqesë). Gjendja vijuese parashtrohet gjatë paraqitjes së operatorit me qëllim që të evidentohet në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë shërbime programore si dhe gjatë ndryshimit eventual të të dhënave të shënuara në gjendjen vijuese;
3. Vërtetim për regjistrimin e kryer (notifikimin) të dhënë nga Agjencia për komunikime elektronike;
4. Leje për emetim televiziv ose të radios të radiodifuzerit të huaj nga i cili rrjedh shërbimi programor që

duhet të ritransmetohet, e dhënë nga rregullatori kompetent në vendin amë (nëse Agjencia nuk disponon me dokumentacion për leje të atillë);

Agjencia në ueb faqen e saj do të publikojë listë të radiodifuzerëve shërbimet programore e të cilëve ritransmetohen në Republikën e Maqedonisë për të cilat posedon dokumentacion për leje të dhëna për emetim të radios ose atë televiziv;

5. Logo për identifikim të shërbimit programor për të cilin kërkohet ritransmetim;
6. Deklaratë (shtesa nr. 2 e kësaj Rregullore), me të cilën me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale, konfirmon se të dhënat dhe informatat e tjera të shënuara në fletëparaqitje dhe të gjitha të dhënat tjera në të janë të vërteta, të sakta dhe të plota.
7. Marrëveshje për ritransmetimin e shërbimit programor.

#### **4. REGJISTRIMI I SHËRBIMEVE/PAKOVE PROGRAMORE DHE DHENIA E VERTETIMIT PER REGJISTRIMIN E KRYER**

##### **Neni 9**

Para se të fillojë me ritransmetim të shërbimeve programore, operatori në Agjenci dorëzon fletëparaqitje (Shtesa nr. 1 në këtë Rregullore) për evidentim të shërbimeve programore që do t'i ritransmetojë si tërësi në formë të pakos programore.

Ndaj fletëparaqitjes të theksuar në paragrafin 1 të këtij neni, operatori është i obliguar që të dorëzojë edhe deklaratë (Shtesa nr. 2 e kësaj Rregullore), me të cilën me përgjegjësi të plotë penale dhe materiale, konfirmon se të dhënat dhe informatat e tjera të shënuara në fletëparaqitje dhe të gjitha të dhënat tjera në të janë të vërteta, të sakta dhe të plota.

respektivisht vërteton se për ritransmetimin e shërbimeve programore të theksuara në fletëparaqitje, i ka rregulluar të drejtat autoriale në pajtim me Ligjin për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përfaqëta.

##### **Neni 10**

Nëse fletëparaqitja e dorëzuar është jo e plotë dhe e pakompletuar, Agjencia në afat prej 3(tre) ditëve nga dita e pranimit të fletëparaqitjes, do ta njoftojë me shkrim operatorin dhe do ta obligojë që në afat prej 5 (pesë) ditëve nga dita e pranimit të njoftimit ta kompletojë fletëparaqitjen.

##### **Neni 11**

Nëse operatori nuk vepron ndaj njoftimit me shkrim nga neni 10 i kësaj Rregullore, do të konsiderohet se fletëparaqitja nuk është dorëzuar, për çka drejtori do të sjellë konkluzion në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale.

##### **Neni 12**

Agjencia në afat prej 7(shtatë) ditëve nga dita e pranimit të dokumentacionit të plotë do të japë vërtetim për regjistrimin e pakos programore të operatorit.

Agjencia është e obliguar që në afat prej 5(pesë) ditëve të punës nga dita e dhënies së vërtetimit, të njëjtën ta dorëzojë deri te Agjencia për komunikime elektronike.

### **Neni 13**

Agjencia është e obliguar që në afat prej 3(tre) ditëve të punës nga dita e pranimit të njoftimit për ndryshimin e pakos programore për të njëjtën ta njoftojë Agjencinë për komunikime elektronike.

### **Neni 14**

Nëse Agjencia në bazë të mbikëqyrjes së realizuar programore në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale konstaton se operatori ritransmeton shërbim programor që nuk është i regjistruar në pajtim me nenin 141 të Ligjit, në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga mbikëqyrja e realizuar programore do të miratoj aktvendim me të cilin do ta paralajmërojë dhe do ta obligojë operatorin që menjëherë ta ç'kyç ritransmetimin e shërbimit të paregjistruar programor. Për aktvendimin e vet Agjencia e njofton Agjencinë për komunikime elektronike dhe pronarin e të drejtës autoriale dhe të drejtave të përafërta.

Nëse pronari i të drejtave autoriale dhe të drejtave të ngjashme ka përfaqësuesin e tyre individual ose është i përfaqësuar nga një organizatë adekuate për menaxhim kolektiv në Republikën e Maqedonisë, njoftimin ia dorëzon përfaqësuesit.

## **5. FORMA DHE KARAKTERISTIKAT E TJERA TË MARRËVESHJES PËR RITRANSMETIM DHE DOKUMENTACIONIT TJETËR PËRCJELLËS**

### **Neni 15**

Marrëveshja për ritransmetim dhe dokumentacioni tjetër përcjellës patjetër duhet të kenë këto karakteristika:

1. Marrëveshja për ritransmetim të shërbimit programor të jetë e lidhur në mes të palqve të kontraktuara, në formë të shkruar, me nënshkrimet dhe vulat e tyre, si dhe numrat arkivor të dorëzohen në origjinal ose kopje e vërtetuar në noter;
2. Nëse në marrëveshje nuk ka vulë zyrtare, të dorëzohet gjendja vijues ose ndonjë dokument tjetër me qëllim që të konstatohet se personi përgjegjës që e ka nënshkruar marrëveshjen, ka autorizim për lidhje të një marrëveshje të atillë ose i njëjti të vërtetohet në noter, në pajtim me legjislacionin në fuqi të atij vendi.
3. Leja ose ndonjë akt tjetër juridik me të cilin lejohet emetim televiziv ose i radios të radiodifuzerit nga i cili rrjedh shërbimi programor për të cilin kërkohet ritransmetim, duhet të jepet nga rregullatori i huaj kompetent dhe e vërtetuar në noter në pajtim me ligjin e shtetit përkatës, e përkthyer në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor dhe e vërtetuar nga ana e noterit.
4. Nuk vlen obligimi për vërtetimin e lejes ose ndonjë akti tjetër juridik me të cilin lejohet emetimi i radios ose ai televiziv në pajtime Ligjin e shtetit përkatës nga pika 3 e këtij neni, nëse në drejtim të atyre dokumenteve në mes të shtetit përkatës dhe Republikës së Maqedonisë ekziston reciprocitet juridik ose faktik, i konfirmuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë.

5. Nëse marrëveshja për ritransmetim, në emër dhe në llogari të pronarit të së drejtës, e lidh një shoqëri kolektive për menaxhim me të drejtat autoriale dhe të drejtat e ngjashme, e regjistruar në Republikën e Maqedonisë, ndaj marrëveshjes duhet të bashkëngjitet edhe autorizimi nga pronari i të drejtës për vëllimin, kohëzgjatjen dhe përmbajtjen e të drejtave të bartura edhe atë në origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter në gjuhën maqedonase, ose me përkthim në gjuhën maqedonase të realizuar nga përkthyes i autorizuar gjyqësor të Aktvendimit të Ministrisë së Kulturës të Republikës së Maqedonisë për regjistrimin e shoqërisë kolektive.
6. Nëse marrëveshja për ritransmetim, e lidh një person tjetër juridik që nuk ka cilësi të shoqërisë kolektive për menaxhim me të drejtat autoriale dhe të drejtat e ngjashme, ose përfaqësues individual – agjent, ndaj marrëveshjes për ritransmetim duhet të bashkëngjitet edhe autorizimi nga pronari i të drejtës për vëllimin, kohëzgjatjen dhe përmbajtjen e të drejtave të bartura edhe atë në origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter në gjuhën maqedonase, ose me përkthim në gjuhën maqedonase të realizuar nga përkthyes i autorizuar gjyqësor dhe e vërtetuar në noter.

## **6. NDRYSHIMI I PAKOS SË REGJISTRUAR TË SHËRBIMIT PROGRAMOR**

### **Neni 16**

Operatori është i obliguar që ta njoftojë Agjencinë për çdo ndryshim të pakos së regjistruar të shërbimeve programore.

### **Neni 17**

Ndryshimi i pakos programore bëhet në atë mënyrë që operatori parashton fletëparaqitje të re deri te Agjencia, si dhe dokumente të tjera të theksuara në nenin 8 dhe nenin 15 të kësaj Rregullore.

## **7. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRMBYLLËSE**

### **Neni 18**

Për gjithçka që është paraparë me këtë Rregullore, vlejné rregullat pozitive të Republikës së Maqedonisë dhe Rregullorja për mënyrën e dorëzimit të dokumentacionit përcjellës me shkresat dhe fletëparaqitjet e dërguara në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale nr. 01-4993/1 nga data 14.10.2014

### **Neni 19**

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e nesërme nga dita e publikimit në “Gazetë zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

### **Neni 20**

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregullore pushon vlefshmëria e Rregullores për regjistrimin e pakos së shërbimeve programore të rrjeteve publike të komunikimit të Këshillit për radiodifuzion të Republikës së Maqedonisë, nr. 01-5198/1 nga data 10.10.2012.

**Nr.01-5775/1**  
**21.11.2014**  
**Shkup**

**Agjencia për shërbime mediatike**  
**audio dhe audiovizuale**  
**Kryetar i Këshillit,**

**Lazo PETRUSHEVSKI, d.v**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

---

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И  
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Булевар ВМРО бр.3, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: +389 23103400  
Факс: +389 23103 401  
e-mail: [contact@avmu.mk](mailto:contact@avmu.mk)

(приемен печатна ААВМУ)

ПРИЈАВА  
за евидентирање во регистарот на  
операторна јавна електронска комуникациска мрежа  
и регистрација на програмски сервис<sup>1</sup>

Целосен назив на  
Операторот \_\_\_\_\_

Седиште и адреса \_\_\_\_\_

ЕМБС \_\_\_\_\_

Даночен број \_\_\_\_\_

Одговорно лице \_\_\_\_\_

1

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го употребува терминот „операторна јавна електронска комуникациска мрежа“, а Законот за електронска комуникација го употребува терминот „операторна јавна комуникациска мрежа“



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1 ПОДАТОЦИ ЗА ОПЕРАТОРОТ

Скратен назив	
Телефон	
Електронска пошта	
Веб-страница	
Име и презиме на одговорното лице управителот/директорот	
Контакт Телефон:	
Електронска пошта:	
ЕМБГ	

Начин на обезбедување на програмскиот пакет <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Аналогно преку кабел	<input type="checkbox"/> DVB-C	
	<input type="checkbox"/> DVB-T	<input type="checkbox"/> DVB-S	<input type="checkbox"/> IPTV
Сервисна зона <sup>3</sup>			
Интерен канал	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ	
Телекомуникациски и други услуги што ги нуди операторот	<input type="checkbox"/> VoD	<input type="checkbox"/> NVoD	<input type="checkbox"/> PPV
	<input type="checkbox"/> Catch-up TV	<input type="checkbox"/> Интернет	<input type="checkbox"/> Телефонија
Датум на започнување со обезбедувањето на програмскиот пакет			
Број на претплатници			

<sup>2</sup> Дасена ведетехнологијата што се користи за дистрибуција на сигналот на операторот до претплатниците

<sup>3</sup> Подрачјето каде операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет, односно територијата на РМ, регионот или општината со населените места во некако операторот има мрежа и претплатници





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИО ВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

---

**2. ПОДРУЖНИЦИ**

Град/Место	Адреса

**3. АДРЕСА (НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР) КАДЕ СЕ НАОГЌА ОПРЕМАТА ПРЕКУ  
КОЈАСЕ ВРШИ РЕЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ**

Град/Место	Адреса



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4 ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

4.1 Програмски сервисина радиодифузерид Република Македонија:

Реден број	1 назив	2 јазикна емитување	3 ниво на емитување <sup>4</sup>	4 регионална сервисна зона <sup>5</sup>	5 локална сервисна зона <sup>6</sup>	6 времетраењена договорот	8 автоматско продолжување <sup>7</sup>	9 кодирање <sup>8</sup>
1			<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	<input type="checkbox"/> D1-Скопје <input type="checkbox"/> D1- Велес <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8		од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2			<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	<input type="checkbox"/> D1-Скопје <input type="checkbox"/> D1- Велес <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8		од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
3			<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	<input type="checkbox"/> D1-Скопје <input type="checkbox"/> D1- Велес <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4 <input type="checkbox"/> D5 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> D7 <input type="checkbox"/> D8		од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

<sup>4</sup> Дасенаведенивотона емитувањенарадиодифузеротодРМ

<sup>5</sup> Дасенаведерегионалната сервисна зона која емитува радиодифузерот од РМ

<sup>6</sup> Дасенаведатоштините каде што емитува радиодифузерот од РМ согласно подзаконски акт на ААВМУ

<sup>7</sup> Дасенаведе и периодот на обновување согласно договорот

<sup>8</sup> Дасенаведе дали операторот го има кодирано сигналот



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4.2 Програмски сервисина странски радиодифузери:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Реден број	назив	земјана потекло <sup>9</sup>	надлежен регулатор <sup>10</sup>	јазикна емитување	титлување	времетраење на договорот	автоматско продолжување	кодирање <sup>11</sup>
1						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
2						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
3						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
4						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
5						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
6						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
7						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски

<sup>9</sup> Дасенаведеземјатавокојаерегистриранреемитуваниотстрански програмски сервис

<sup>10</sup> Дасенаведестранскиот регулатор што ја издал дозволата за телевизио или радио емитување

<sup>11</sup> Ако приреемитувањето странскиот програмски сервис е кодиран заради заштита на малолетната публика, таа посебно да се означив оова колона



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИО ВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

8						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
9						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
10						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
11						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
12						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
13						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
14						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
15						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
16						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски
17						од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____	<input type="checkbox"/> FTA <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> порнографски



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИО ВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

5. РАДИОПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

5.1 Програмски сервисина радија од Република Македонија:

Реден број	1 назив	2 јазикна емитување	3 сервисна зона <sup>12</sup>	4 времетраењена договорот	5 автоматско продолжување
1			<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____
2			<input type="checkbox"/> државно <input type="checkbox"/> регионално <input type="checkbox"/> локално	од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не _____

5.2 Програмски сервисина странски радија:

Реден број	1 назив	2 јазикна емитување	3 надлежен регулатор <sup>13</sup>	4 времетраењена договорот	5 автоматско продолжување
1				од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2				од _____ до _____ <input type="checkbox"/> неопределено	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

<sup>12</sup> Дасенавед сервисна зона во која операторот го дистрибуира програмскиот сервис на радиодифузерот од РМ

<sup>13</sup> Дасенавед странскиот регулатор што ја издава дозволата за телевизио или радио емитување



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

**6. ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА:**

1. Тековна состојба од Централниот регистар на имено операторот на јавна електронска комуникациска мрежа (не постара од шест месеци, доколку во меѓувреме не дошло до промени на податоците што операторот е должен да ги пријави). Тековната состојба се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во Регистарот и при евентуална промена на податоците кои се содржани во тековната состојба;
2. Потврда за извршена регистрација издадена од Агенцијата за електронски комуникации, само при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот;
3. Дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого потекнува програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот регулатор на матичната земја (доколку со документација за таква дозвола не располага Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);

Агенцијата на својата веб-страница ќе објави листа на странски радиодифузери чии програмски сервисе реемитуваат во Република Македонија за кои поседува документација за издадени дозволи за телевизиско или радио емитување;

4. Лого за идентификација на програмскиот сервис чије реемитување се бара;
5. Изјава за точност на податоците содржани во барањето за регистрација на пакетот програмски сервис и кои субјектот ќе ги реемитува преку јавната електронска комуникациска мрежа, заверенанотар;
6. Договор за реемитување на програмски сервис;  
(дасенаведат податанасклучување и број на страни)<sup>14</sup>

\_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
, бр. страни \_\_\_\_\_  
, бр. страни \_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Доколку договорот е склучен на странски јазик, треба да бидат приложени \_\_\_\_\_ на македонски јазик, во превод извршен од странана овластен судски преведувач, а \_\_\_\_\_ преводот да биде заверен од странана нотар. Во договорот треба да биде наведени архивскиот број на операторот.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИО ВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_, бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_  
,бр. страни \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТ ОЛИЦЕ

Јас, од \_\_\_\_\_, со број на лична карта, иматичен број \_\_\_\_\_, издадена од МВР, со постојано живеалиште во \_\_\_\_\_, на улица, број \_\_\_\_\_, изјавувам под целосна кривична, морална и материјална одговорност дека податоците и другите информации содржани во оваа пријава и сите прилози кои истата се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на пополнување на истата и дека ги исполнуваат условите предвидени со член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/2013, бр.13/2014, бр.44/2014, 101/14 и 132/14).

Воедно, под целосна кривична и материјална одговорност потврдувам дека за реемитувањето на програмските сервис операторот ги има уредено авторските и сродните права, согласно Законот за авторското право и сродните права.

Во \_\_\_\_\_

20 год.

\_\_\_\_\_

Управител/директор

(М.П)



